



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 10428/2

01.10.2012 година

Скопје

ЗАПИСНИК

*од СХИИ -та седница на Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија,*

*одржана на 18.06.2012 година со почеток во 9.30 часот во просториите на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија*

Присутни членови на Управниот одбор:

- Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;*
- Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - заменик на претседателот;*
- Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија – член;*
- Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија – член;*
- Прим.М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија – член;*
- Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на Македонија – член.*

Отсутни членови на Управниот одбор:

- Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на Македонија – член.*

Присутни од ФЗОМ:

- *М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ;*
- *М-р Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања (делумно присутна);*
- *Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна);*
- *Бранко Аџигогов, директор на секторот за контрола (делумно присутен);*
- *Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на записничар.*

Претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска ја отвори и водеше седницата. Утврди дека на седницата се присутни шест членови на Управниот одбор, со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што го прочита претходно доставениот

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД

- *Усвојување на записникот од СХI-та седница на Управниот одбор одржана на 05.04.2012 година;*
 - *Усвојување на записникот од СХII-та седница на Управниот одбор одржана на 26.04.2012 година;*
1. *Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување – (изменување на ПСР образецот за спреченост за работа, утврдување на образец Р4 за рефундација на средства за ортопедски помагала);*
 2. *Предлог за изменување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување;*
 3. *Предлог за донесување на правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;*
 4. *Предлог за утврдување на нови ДСГ цени за трансплантација;*
 5. *Предлог за утврдување на нови референтни цени за специјалистичко – консултативната здравствена заштита (лабораторија, дијализа, ендо);*
 6. *Анализа за остварениот вид и обем и рефундации во јавните здравствени установи и бањите во првиот квартал на 2012 година;*
 7. *Анализа за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на буџетите на ЈЗУ за периодот јануари-март 2012 година;*

8. ДСГ извештај за 2011 година;
9. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;
10. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;
11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;
12. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;
13. Предлог поделба на договорените надоместоци за кардиохирургија кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените установи за 2012 година;
14. Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во интерес на осигурените лица;
15. Информација по Одлуката за утврдување на предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија донесена на 5 април 2012 година;
16. Предлог од комисијата за утврдување на предлог референтни цени на лекови;
17. Предлог за утврдување на пречистен текст на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
18. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
19. Извештај за состојбата на движниот имот – моторни возила во Централата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
20. Информација во врска со предлозите за утврдување на оддалечени рурални места;

21. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
22. Разно.

Потоа праша дали има и други предлози за дневниот ред на седницата.

Бидејќи други предлози немаше, Управниот одбор едногласно го усвои следниот

ДНЕВЕН РЕД

- Усвојување на записникот од СХI-та седница на Управниот одбор одржана на 05.04.2012 година;
 - Усвојување на записникот од СХII-та седница на Управниот одбор одржана на 26.04.2012 година;
1. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување – (изменување на ПСР образецот за спреченост за работа, утврдување на образец Р4 за рефундација на средства за ортопедски помагала);
 2. Предлог за изменување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување;
 3. Предлог за донесување на правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;
 4. Предлог за утврдување на нови ДСГ цени за трансплантација;
 5. Предлог за утврдување на нови референтни цени за специјалистичко – консултативната здравствена заштита (лабораторија, дијализа, ендо);
 6. Анализа за остварениот вид и обем и рефундации во јавните здравствени установи и бањите во првиот квартал на 2012 година;
 7. Анализа за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на буџетите на ЈЗУ за периодот јануари-март 2012 година;
 8. ДСГ извештај за 2011 година;
 9. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;

10. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;
11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;
12. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година;
13. Предлог поделба на договорените надоместоци за кардиохирургија кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените установи за 2012 година;
14. Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во интерес на осигурените лица;
15. Информација по Одлуката за утврдување на предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија донесена на 5 април 2012 година;
16. Предлог од комисијата за утврдување на предлог референтни цени на лекови;
17. Предлог за утврдување на пречистен текст на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
18. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
19. Извештај за состојбата на движниот имот – моторни возила во Централата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
20. Информација во врска со предлозите за утврдување на оддалечени рурални места;
21. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
22. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот како што е забележано во записникот.

- Усвојување на записникот од СХI-та седница на Управниот одбор одржана на 05.04.2012 година

Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од СХI-та седница на Управниот одбор одржана на 05.04.2012 година.

- Усвојување на записникот од СХII-та седница на Управниот одбор одржана на 26.04.2012 година

Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од СХII-та седница на Управниот одбор одржана на 26.04.2012 година.

ТОЧКА 1 - Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Во рамките на првата точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во работните материјали едногласно донесе

Одлука

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

со која се утврди нова содржина на ПСР образецот - Предлог за оцена на привремена спреченост за работа над 15 дена и се утврди нов образец Р-4 – барање за надомест на средства за ортопедски и други помагала.

ТОЧКА 2 – Предлог за изменување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување

Директорката Парнарциева – Змејкова ги објасни предложените измени на правилникот, што Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник

за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала

Објаснување на предложените измени на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала даде Бранко Ацигогов. Наведе дека измените се предлагаат заради изземање на доенчињата од примената на ставот 3 на член 9 од законот со кој се бара непрекинато здравствено осигурување од најмалку шест месеци, од причини што здравственото осигурување тие го стекнуваат преку еден од нивните родители како стекнато (вродено) право на здравствено осигурување. Со новиот предлог пак за ставот 2 на член 6 се прецизираат членовите од правилникот и шифрите на помагалата од Списокот на ортопедски помагала на кои се однесува оваа одредба.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

**Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за
остварување на право на ортопедски и други помагала**

ТОЧКА 4 - Предлог за утврдување на нови ДСГ цени за трансплантација

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека поради ефикасно и економично користење на комплексните дијагностички и терапевтски можности и унапредување на медицинските услуги се предлага воведување на пет нови ДСГ групи за здравствени услуги, кои за првпат ќе почнат да се извршуваат во Македонија на товар на Фондот. Со нив ќе се обезбеди покривање на трошоците за изведување на следните здравствени услуги во Република Македонија: трансплантација на рожница, припрема на донор, експлантација на органи, мултиорганска експлантација, експлантација на ткиво, експлантација на рожница/очна јаболкница, и серолошка обработка на донорот на органи/ткива. Во сегашниот ДСГ модел наведените здравствени интервенции не се предвидени и не се содржат во рамките на други ДСГ кодови.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

**Одлука
за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги
во болничката здравствена заштита за акутни случаи**

со која се утврдија предложените нови ДСГ цени.

ТОЧКА 5 - Предлог за утврдување на нови референтни цени за специјалистичко – консултативната здравствена заштита

Директорката Парнарчиева – Змејкова наведе дека се предлага усвојување на 7 референтни цени за здравствени услуги од областа на нефрологијата (хемодијафилтрација, хемоперфузија, континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, автоматизирана перитонеална дијализа, континуирана заместителна бубрежна терапија, плазмофереза и поставување на привремен централен венски катетер како пристап на хемодијализа) Додаде и дека комисија на Фондот заедно со претставници од Клиниката за нефрологија на работни средби дефинираше предлог референтни цени според утврдената методологија и со претставници од Институтот за фармакологија при Медицинскиот факултет - Скопје на работни средби дефинираше предлог референтни цени според утврдената методологија која ги опфаќа калкулативните елементи: трудот, режиски трошоци, потрошени материјали и лекови и останати трошоци.

Се предлага и утврдување на 16 референтни цени за услуги од областа на фармакологијата. И овие услуги до сега беа фактурирани на Фондот според Ценовникот на здравствени услуги на РМ од 1992 година. Овие анализи како специфични ќе ги користат повеќе здравствени установи од областа на: нефрологија, кардиологија, гастроентерохепатологија, неврологија, психијатрија, педијатрија и други. Карактеристично за овие анализи е тоа што даваат висок процент на точност на резултатите.

По куса дискусија, Управниот одбор го прифати објаснувањето и едногласно донесе

**Одлука
за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во
специјалистичко – консултативната здравствена заштита**

и

**Одлука
за утврдување на референтни цени на здравствени услуги од
специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа
нефрологија**

со кои се утврдија предложените референтни цени на услуги.

ТОЧКА 6 – *Анализа за остварениот вид и обем и рефундации во јавните здравствени установи и бањите во првиот квартал на 2012 година*

Управниот одбор ја разгледа Анализата за остварениот вид и обем и рефундации во јавните здравствени установи и бањите во првиот квартал на 2012 година.

ТОЧКА 7 - *Анализа за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на буџетите на ЈЗУ за периодот јануари-март 2012 година*

Управниот одбор ја разгледа Анализата за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на буџетите на ЈЗУ за периодот јануари-март 2012 година.

ТОЧКА 8 - *ДСГ извештај за 2011 година*

Управниот одбор го разгледа Годишниот извештај за дијагностички сродни групи за услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи за 2011 година.

ТОЧКА 9 - *Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година*

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на предлозите содржани во работните материјали за седницата едногласно донесе

Одлука

за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

со која заради престанок со работата се избриша порано утврдениот договорен надоместок за една здравствена установа.

ТОЧКА 10 - *Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година*

Управниот одбор врз основа на предлозите содржани во работните материјали за седницата едногласно донесе

Одлука

за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

со која се утврди нова висина на договорниот надоместок за две здравствени установи.

ТОЧКА 11 - Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

И по оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор прифаќајќи го образложението од работните материјали едногласно донесе

Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

со која се извршија измени на договорните надоместоци за вкупно пет здравствени установи од областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика.

ТОЧКА 12 - Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во Анализата за остварениот вид и обем и рефундации во јавните здравствени установи и бањите во првиот квартал на 2012 година разгледана под точка 6 на дневниот ред едногласно донесе

Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на договорните надоместоци на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година

ТОЧКА 13 - Предлог поделба на договорените надоместоци за кардиохирургија кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените установи за 2012 година

Објаснување за оваа точка дадоа директорката Парнарџиева – Змејкова и Татјана Лукановска. Потсетија дека висината на договорените надоместоци за извршени услуги од областа на кардиохирургијата за двете здравствени установи што ги даваат на осигурените лица, Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори и Клиничката болница Систина за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година се утврдени во март 2012 година. Со денес предложената поделба на надоместоците помеѓу кардиохируршки и дел за васкуларна хирургија, во здравствената установа Филип Втори останува иста динамика, додека во Систина соодносот се разликува поради помалата реализација на кардиохируршките интервенции во изминатиот период и покрај договорениот сооднос. Соодветно, новиот план на здравствените услуги за Систина се заснова на почитувањето на иницијално договорениот сооднос којшто е испланиран за период од 1 април 2011 година до 31 декември 2012 година. Имајќи ги предвид договорениот сооднос во претходниот период, остварувањата на здравствените услуги и планот на новите здравствени услуги до крајот на годината, Фондот предлага Управниот Одбор да ги усвои наредните надоместоци за двете области на здравствени услуги којшто во вкупна вредност е во ист износ како и претходно донесените надоместоци за двете здравствени установи. Истовремено се предвидува со измена во договорите со анексот што ќе се разгледува во рамките на следната точка да се обезбеди полесно следење на реализацијата на здравствените установи во двете договорени групи на здравствени услуги: кардиохирургија и васкуларна хирургија.

По објаснувањето и кусата дискусија, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Специјална болница по хируршки болести Филип Втори - Скопје на осигурените лица на Фондот за 2012 година

Одлука

за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од ПЗУ Клиничка болница Систина од Скопје на осигурените лица на Фондот за 2012 година

ТОЧКА 14 - Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во интерес на осигурените лица

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата едногласно донесе

Одлука за утврдување на формата и содржината на анекси на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во интерес на осигурените лица

со која се утврди формата и содржината на Анекс на договорот за на договорот за извршување и плаќање на здравствени услуги од специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување, Анекс на договорот за извршување и плаќање на здравствени услуги во областа на кардиоваскуларнахирургијата на осигурени лица во Фондот за здравствено осигурување на Македонија, и на Анекс на договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во специјалистичко- консултативната здравствена заштита.

ТОЧКА 15 - Информација по Одлуката за утврдување на предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија донесена на 5 април 2012 година

Информацијата по Одлуката за утврдување на предлог референтни цени на лекови пред Управниот одбор ја изнесе Кристина Христова. При тоа наведе дека во предвидениот рок до Фондот пристигнале дописи од вкупно 29 носители на решенија за ставање на лекови во промет во Република Македонија, од кои 25 имаа забелешки. Потоа објасни дека забелешките биле разгледани и биле направени дополнителни проверки од страна на Фондот.

ТОЧКА 16 - Предлог од комисијата за утврдување на предлог референтни цени на лекови

Кристина Христова го образложи предлогот за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и за утврдување на нови предлог референтни цени на лекови.

Наведе дека според податоци за регистрацијата на лекови од официјалната веб страна на Бирото за лекови, податоци за одобрените единствени големопродажни цени од официјалната веб-страна на Бирото за лекови за единствените цени на лековите, податоци за големопродажните цени на лековите од референтните земји, од изворите на податоци утврдени со Правилникот како и известувања од фармацевтските куќи, Комисијата на Фондот за утврдување на предлог референтни цени констатирала потреба за корекција на Одлуката за референтни цени на лекови. Од истата би требало да се изврши бришење и додавање на одредени лекови кои повеќе не се произведуваат и испорачуваат во земјата. Лековите се дадени во работните материјали. По добиени известувања пак од фармацевтската куќа Хемофарм и податоци за регистрацијата на лекови од официјалната веб страна на Бирото за лекови, потребно е да се изврши усогласување и на заштитените имиња на одредени лекови кои веќе се опфатени со Одлуката за референтни цени на лекови на товар на Фондот.

По објаснувањето дискутираа и поставуваа прашања членовите на Управниот одбор.

Јован Грповски истакна дека нема да го поддржи донесувањето на одлуката затоа што за него е неприфатливо зголемување на доплатата на осигурените лица па макар и за само еден лек.

По ова, предлогот беше ставен на гласање и Управниот одбор со мнозинство на гласови донесе

Одлука

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

За донесување на одлуката гласаа Елена Трпковска, Илија Глигоров, Љубиша Каранфиловски, Јосиф Трајковски и Елизабета Србиновска Костовска а против гласаше Јован Грповски.

Потоа Кристина Христова објасни дека по добиени известувања и барања од фармацевтските куќи Плива АД и Крка – Фарма ДООЕЛ Комисијата за предлог референтни цени на лекови работела на пресметки на референтни цени на лекови и констатирала состојба по која е потребно да се утврдат нови предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот. Комисијата при изработувањето на предлог референтните цени работела согласно одредбите на Правилникот за начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови, објавен во Службен Весник на РМ

бр.158/09 и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови (Службен Весник на РМ бр.138/10). За лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за кои Комисијата пресмета предлог референтни цени најнапред се утврди дали истите се регистрирани и дали имаат одобрена единствена цена, односно дали се пуштени во промет согласно одредбите на Законот за лекови и медицински помагала, според податоци за регистрацијата на лекови од официјалната веб страна на Бирото за лекови, податоци за одобрените единствени големопродажни цени од официјалната веб-страница на Бирото за лекови за единствените цени на лековите, податоци за големопродажните цени на лековите од референтните земји, од изворите на податоци утврдени со Правилникот. По разгледување на податоците за регистрациите на лековите и податоците за цените на лековите (единствени и референтни цени), Комисијата ја изготви пресметката на предлог референтните цени на лековите дадени во материјалите за седницата.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за утврдување на предлог референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 17 - Предлог за утврдување на пречистен текст на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Управниот одбор го прифати предлогот на стручната служба на Фондот и врз основа на основниот текст и сите досегашни измени и дополнувања на едногласно утврди

Листа на лекови

кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија - пречистен текст

ТОЧКА 18 - Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор со мнозинство на гласови донесе

Одлука

за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

со која Планот се дополни со пет нови постапки а кај една постапка се измени проценетата вредност.

За донесување на одлуката гласаа Елена Трпковска, Јован Грповски, Љубиша Каранфиловски, Јосиф Трајковски и Елизабета Србиновска Костовска а против гласаше Илија Глигоров.

ТОЧКА 19 - Извештај за состојбата на движниот имот – моторни возила во Централата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Управниот одбор го разгледа Извештајот за состојбата на движниот имот – моторни возила во Централата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија подготвен од Комисијата за вонреден попис на движен имот, по што врз основа на предлозите содржани во него едногласно донесе

**Одлука
за расходување на движен имот - моторни возила**

со која се расходуваа две стари и неупотребливи возила.

ТОЧКА 20 - Информација во врска со предлозите за утврдување на оддалечени рурални места

Управниот одбор ја разгледа Информацијата подготвена од стручната служба на Фондот за поднесените барања за утврдување на оддалечени рурални места. Врз основа на Информацијата, Управниот одбор едногласно донесе

**Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени
рурални подрачја и места**

со која се утврдија две нови оддалечени рурални подрачја.

ТОЧКА 21 - Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Управниот одбор, врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата, едногласно донесе

**Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината
на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на
Македонија**

ТОЧКА 22 – Разно

Бидејќи под точката разно немаше предлози за разгледување, по донесувањето на правилникот од точката 21, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 11.30 часот заврши со работата на СХИИ -та седница.

**Записничар,
Христо Трповски**

**Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска**

*Согласен, директор:
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова
Џемали Мехаз*